

Образец за гласање со кореспонденција од акционер – физичко лице

До :

АДИНГ АД Скопје

Ул. Новоселски пат бр.11(1409)

1000 Скопје

до Управен одбор на Друштвото

“За Годишно собрание на акционери”

Согласно член 400-а од Законот за трговски друштва, јас, _____ со ЕМБГ _____, со сите акции издадени од АДИНГ АД Скопје кои се во моја сопственост на денот на одржување на седницата на Собранието, по точките од дневниот ред, одлуките и материјалите објавени на 22.05.2020 година заедно со Повикот за ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ на АДИНГ АД Скопје, закажано за 25.06.2020 година (четврток) во 14,00 часот, гласам на следниот начин:

- 1. Избор на претседавач на Собранието на Друштвото, гласам _____**

- 2. Одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на АДИНГ АД Скопје во 2019 година**
 - Предлог : Одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи на друштвото и годишниот извештај, гласам _____

- 3. Одобрување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за 2019 година на поврзаните друштва во Деловниот систем**
 - Предлог : Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на поврзаните друштва, гласам _____

- 4. Одлучување за распределба на добивката**
 - Предлог : Одлука за распоредување на добивката по годишна сметка на Друштвото за 2019 година и утврдување на дивиденден календар за распределба на добивката на Друштвото за 2019 година, гласам _____

- 5. Одобрување на работата и водењето на работењето на друштвото на членовите на Надзорниот и Управниот одбор**

5.1. Одобрување на работата и водењето на работењето на друштвото на членовите на Надзорниот одбор гласам на следниот начин :

1.	Александар Белев – Претседател на Н.О.	
2.	Александра Петровска – Заменик прет. на Н.О.	
3.	Филип Филипоски – Член на Н.О.	
4.	Раде Јанков – Независен член на Н.О.	

5.2. Одобрување на работата и водењето на работењето на друштвото на членовите на Управниот одбор гласам на следниот начин :

1.	Благој Дончев – Претседател на У.О.	
2.	Зоран Петровски – Заменик прет. на УО	
3.	Вања Дончева – Член на У.О.	
4.	Даниел Цеков – Член на У.О.	
5.	Горан Атанасовски – Член на У.О.	

6. Донесување на одлука за откуп на сопствени акции

- Предлог : Одлука за стекнување сопствени акции со откуп, гласам _____

7. Донесување на одлука за продажба на сопствени акции

- Предлог : Одлука за оттуѓување на сопствени акции со продажба, гласам _____

8. Избор на ревизор за годишната сметка за 2020 година

- Предлог : Одлука за определување на ревизори за финансиските извештаи на друштвото за 2020 година, гласам _____

Датум

Акционер

(Име и Презиме и потпис на физичко лице)

*Во образецот се внесуваат начинот на гласање односно со „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВОЗДРЖАН“